

Врз основа на член 19 став (1) точка 19) од Законот за ревизија (Службен весник на РМ, број 158/10, 135/11, 188/13, 43/14, 138/14, 145/15, 192/15, 23/16 и 83/18 година), а во врска со член 25 став (7) точка 10) од Статутот на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија (ИОРРМ), Управниот одбор на ИОРРМ на седницата одржана на 15.01.2020 година ја донесе следната

ГОДИШНА ПРОГРАМА
за работа на ИОРРМ за 2020 година

1. Годишната програма за работа на ИОРРМ за 2020 година, се изработува врз основа на надлежностите на ИОРРМ уредени со Законот за ревизија (Службен весник на РМ, број 158/10, 135/11, 188/13, 43/14, 138/14, 145/15, 192/15, 23/16 и 83/18 година) и Статутот на ИОРРМ.
2. Во текот на 2020 година, ИОРРМ ќе ги спроведе следните активности:

Активност	Рок за спроведување
1. Водење на Регистар на ревизори, Регистар на овластени ревизори, Регистар на друштва за ревизија, Регистар на овластени ревизори – трговци поединци и Регистар на трајно одземени лиценци.	Годишна активност (01.01-31.12.2020)
2. Изготвување и усвојување на Годишна програма за работа и Финансиски план на ИОРРМ за 2020 година.	Прво тримесечје на 2020 година
3. Изготвување и усвојување на Годишен извештај за работа на ИОРРМ за 2019 година.	Прво тримесечје на 2020 година
4. Изготвување на Програма за Континуирано професионално усовршување на овластените ревизори за 2020 година, во согласност со најновите достигнувања во професијата.	Прво тримесечје на 2020 година
5. Организирање и спроведување на континуирано професионално усовршување.	Годишна активност (01.01-31.12.2020)
6. Организирање и спроведување на практични семинари/работилници од областа на ревизија и сметководство.	Годишна активност (01.01-31.12.2020)

7. Прилагодување на ревизорската алатка (PASC PE).	Прво тримесечје на 2020 година
8. Изготвување упатства за изготвување на ревизорска документација.	Годишна активност (01.01-31.12.2020)
9. Организирање и спроведување на испит за стекнување на звањето ревизор.	Годишна активност (01.01-31.12.2020)
10. Донесување на тригодишна и годишна програма на Комисијата за контрола на квалитетот.	Прво тримесечје на 2020 година
11. Спроведување на обука на овластените ревизори кои ќе спроведуваат контрола	Прво тримесечје на 2020 година
12. Спроведување контрола на квалитетот над членовите на Институтот.	Годишна активност (01.01-31.12.2020)
13. Преведување и објавување во 'Службен весник на РМ' на Меѓународните стандарди за ревизија (МСР), Меѓународните стандарди за контрола на квалитет на IFAC.	Прво тримесечје на 2020 година
14. Преведување и објавување во 'Службен весник на РМ' на Кодексот на етика за професионални сметководители на IFAC.	Четврто тримесечје на 2020 година
15. Следење на примената на Меѓународните стандарди за ревизија (МСР), Меѓународните стандарди за контрола на квалитет и Кодексот на етика за професионални сметководители на IFAC кај друштвата за ревизија и кај овластените ревизори – трговци поединци.	Годишна активност (01.01-31.12.2020)
16. Промовирање на МСР и Кодексот на етика за професионални сметководители на IFAC.	Годишна активност (01.01-31.12.2020)
17. Спроведување на дисциплински постапки и изрекување мерки на членовите поради повреда на МСР, Кодексот на етика за професионални сметководители на IFAC и актите на ИОРРМ.	Годишна активност (01.01-31.12.2020)
18. Издавање на Билтен на ИОРРМ.	Годишна активност (01.01-31.12.2020)

19. Соработка со регулаторни тела и институции во земјата.	Годишна активност (01.01-31.12.2020)
20. Соработка со професионални организации на сметководители и ревизори и други професионални организации, во земјата и во странство.	Годишна активност (01.01-31.12.2020)
21. Изготвување и усвојување на Годишна програма за работа на ИОРРМ за 2021 година.	Четврто тримесечје на 2020 година

4. Оваа Годишна програма за работа на ИОРРМ за 2020 година стапува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се применува по добивање на согласност од страна на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија.

Драган Димитров
Претседател на ИОРРМ